



[www.zjm.com.mk](http://www.zjm.com.mk)

# ЕСЕНСКИ JAZZ КАРАВАН

10 / 11 / 2017  
САЛА ВО СПОМЕН ДОМ  
АСНОМ - ДЕЛЧЕВО  
20 ЧАСОТ

УЧЕСНИЦИ:  
Fierce  
MusIQ



Есенскиот цез караван може да почне!

На 10ти ноември ќе се одржи првиот концерт организиран во рамки на манифестацијата Есенски цез караван.

За почеток на караванот се резервирани младите, атрактивни и енергични Fierce и MusaiQ кои ќе настапат во Салата во Спомен домот АСНОМ во Делчево, со почеток во 20 часот.

Музиката што MusaiQ ја креираат претставува легура од стилови поврзани со специфична нишка која всушност е срцето на овој состав. Македонскиот фолклор, како непресушна ризница на инспирација е поводот за издавање на првата обработка на познато македонско фолклорно дело (Со маки сум се родила), но не и рамка на движење или изведување на некаков протокол. Опусот на составот е многубоен колаж на жанрови, како што се издиференцираните карактеристики на самите членови. Самиот состав функционира околу 2 години, но индивидуалното портфолио на членовите врши и повеќе од израмнување на равенката за уметничко искуство. Во овој интересен прогресивен бенд членуваат Калина Велковска - вокал , Петар Лукиќ - клавијатура , Иван Петровски - гитара , Никола Бочваров - бас и Александар Ванčovски – тапани.

Fierce се дел од најмладата генерација македонски цез музичари кои енорно брзо ја освоија публиката. Нивниот звук се движи во границите на современиот цез вклучувајќи силни и иновативни рифови, ритмови и мелодии. Имаат настапувано на реномирани фестивали и настани во и надвор од државата меѓу кои: Меѓународниот фестивал на јазикот под покровителство на Македонскиот Конзулат во Солун, Грција, Cinema Days international Festival – Скопје, MOT - МКЦ, Скопје, Барбакан Jazz Festival, Култиватор – Скопје, Бруклински Jazz Викенд – Скопје, Skopje Guitar Festival (SGF) – Скопје, Бруклински цез фестивал (даб музика), 12 месечини на цезот (public room). Во бендот членуваат fierce го сочинуваат Горјан Стојменовски (гитара), Виктор Филиповски (тапани), Марко Василевски (контрабас), Борислав Веселинов (саксофон) и Сенад Усеин (труба). Fierce се моментално актуелни со нивниот прв албум.